

**УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”- СКОПЈЕ**

**ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ- СКОПЈЕ**

**ПОТРЕБА И МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО  
ФИНАНСИРАЊЕТО НА РАЗВОЈОТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**-Докторска дисертација**

**Кандидат:**

**м-р Крсте Шајноски**

**Ментор:**

**проф. д-р Благоја Наневски**

**Скопје, Февруари 2009 година**

# СОДРЖИНА

Список на табели-----	1
Список на графикони-----	3
ВОВЕД -----	4

## ПРВ ДЕЛ

### МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО РАЗВОЈОТ НА ЕКОНОМИЈАТА

1. Финансискиот пазар и пазарот на капитал- (разграничување на поимите) -- -----	10
2. Пазар на долгорочни хартии од вредност во развиените земји -----	12
2.1. Голем број на инструменти-----	13
2.1.1 Сопственички хартии од вредност-----	14
2.1.1.1.Појава на акционерството како современа форма на финансирање на развојот-----	14
2.1.1.2. Видови акции-----	15
а) Обични акции-----	16
б) Повластени (приоритетни) акции-----	18
2.1.1.3. Брз раст на емисија на акции во САД-----	21
2.1.2. Должнички хартии од вредност- Обврзници-----	23
2.1.2.1. Видови обврзници-----	23
2.1.2.2. Обврзници во САД-----	25
а) Трезорски среднорочни и долгорочни обврзници-----	26
б) Општински обврзници-----	28
в) Корпоративни обврзници-----	31
г) Меѓународни обврзници-----	36
2.1.3. Прашањето на избор меѓу емисија на акции и обврзници-----	39
2.2. Високо диференцирана група на финансиски институции-----	42
2.2.1. Инвестициони фондови -----	43
2.2.1.1.Местото и улогата на инвестиционите фондови на пазарот на капитал-----	44
2.2.1.2. Доминација на отворените инвестициони фондови-----	48
2.2.2. Осигурителни компании и пензиски фондови-----	50
2.2.3. Други специјализирани небанкарски и недепозитни организации-----	54
2.2.4. Улогата на инвестиционите банки-----	57
2.3.Различни видови на пазари на капитал-----	59
2.3.1. Пазари на акционерски капитал-----	60
2.3.1.1. Примарен пазар на акционерски капитал-----	60
2.3.1.1.1. Облици на емисија на акции и обврзници-----	62
2.3.1.1.2. Технологија на емисија на акции и обврзници-----	64

2.3.1.1.3. Утврдување на иницијалната цена на акциите и обврзниците -----	65
2.3.1.2. Секундарен пазар на акционерски капитал-----	66
2.3.2. Примарен и секундарен пазар на обврзници-----	69
2.3.2.1. Пазар на среднорочни и долгорочни трезорски обврзници-----	69
2.3.2.2. Пазар на општински обврзници-----	70
2.3.2.3. Пазар на корпоративни обврзници-----	72
2.3.2.4. Примарниот пазар на меѓународни обврзници -----	74
2.3.3. Дериватни инструменти и пазари на деривати-----	76
<b>3. Улогата на пазарот на капитал во забрзувањето на процесот на економски развој-----</b>	<b>83</b>
3.1. Теоретски согледувања-----	85
3.2. Практични импликации- очекувања во земјите во транзиција---	91
3.2.1. Зголемување на мобилноста на капиталот-----	93
3.2.2. Подобрo користење на постојните ресурси-----	94
3.2.3. Остварување на одржлив развој преку поефикасна алокација на инвестициите-----	95
3.3. Функциите на каматната стапка и односот на каматната стапка и цените на хартиите од вредност-----	95
3.4. Односот меѓу реалната и финансиската актива-----	98
<b>4. Пазарот на капитал наспроти пазарот на кредити во финансирањето на развојот-----</b>	<b>104</b>

## ВТОР ДЕЛ

### ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА

<b>1. Пазарот на капитал во развојот на пазарна економија во Република Македонија-----</b>	<b>109</b>
1.1. Промени на патот кон пазарна економија -----	109
1.2. Улогата на пазарот на капитал и односот кон неговото имплементирање-----	116
<b>2. Развојот на инструментите за пазарот на капитал-----</b>	<b>118</b>
2.1. Акционерството како последица на трансформацијата на општествената сопственост во приватна-----	118
2.2. Обврзници во функција на решавање на проблеми наследени од стариот систем-----	122
2.3. Видови на долгорочни хартии од вредност-----	123
2.3.1. Издавање, понуда и продажба на долгорочни хартии од вредност-----	124
2.3.1.1. Емисија преку јавна понуда-----	125
2.3.1.2. Емисија преку приватна понуда-----	127
2.4. Деривативни хартии од вредност- неискористена можност-----	128

<b>3. Развој на институции на пазарот на капитал и нивното функционирање</b>	<b>132</b>
<b>3.1. Берза за долгорочни хартии од вредност</b>	<b>135</b>
<b>3.1.1. Институционална поставеност и функционирање</b>	<b>138</b>
<b>3.1.2. Подем на секундарниот пазар на долгорочни хартии од вредност</b>	<b>139</b>
<b>3.1.2.1. Прометот со акции</b>	<b>140</b>
<b>3.1.2.2. Прометот со обврзници</b>	<b>146</b>
<b>3.1.2.3. Заднината во движењето на цените на хартиите од вредност</b>	<b>147</b>
<b>3.1.2.3.1. Причините за скокот на цените</b>	<b>149</b>
<b>3.1.2.3.2. Причините за падот на цените</b>	<b>154</b>
<b>3.1.2.4. Изгледи за влегување во помирни води како основа за поизгледно пристапување кон нови емисии на акции</b>	<b>159</b>
<b>3.1.2.5. Ефектите од функционирањето на секундарниот пазар на долгорочни хартии од вредност</b>	<b>161</b>
<b>3.1.3. Остварувањата на примарниот пазар на капитал</b>	<b>165</b>
<b>3.1.3.1. Емисија на акции</b>	<b>167</b>
<b>3.1.3.1.1. Заобиколување на берзата</b>	<b>175</b>
<b>3.1.3.1.2. Непосредни цели за издавање на акции</b>	<b>177</b>
<b>3.1.3.1.3. Фирми издавачи на долгорочни хартии од вредност</b>	<b>179</b>
<b>3.1.3.1.4. Причините за доминантната застапеност на емитирањето за познат купувач и интересот на инвеститорите</b>	<b>182</b>
<b>3.1.3.2. Емисија на обврзници</b>	<b>186</b>
<b>3.1.3.2.1. Континуирани државни обврзници</b>	<b>186</b>
<b>3.1.3.2.2. Структурни долгорочни обврзници</b>	<b>191</b>
<b>3.1.3.2.3. Конвертибилни сертификати</b>	<b>195</b>
<b>3.1.3.2.4. Корпоративни обврзници</b>	<b>196</b>
<b>3.1.3.2.5. Еврообврзница</b>	<b>198</b>
<b>3.1.3.3. Ефекти од делувањето на примарниот пазар на капитал</b>	<b>198</b>
<b>3.2. Инвестициони банки-неискористена можност</b>	<b>200</b>
<b>3.3. Инвестициони фондови</b>	<b>204</b>
<b>3.3.1. Законски можности за нивно формирање</b>	<b>206</b>
<b>3.3.2. Видови инвестициони фондови</b>	<b>208</b>
<b>3.3.2.1. Отворен инвестиционен фонд</b>	<b>208</b>
<b>3.3.2.2. Затворен инвестиционен фонд</b>	<b>211</b>
<b>3.3.2.3. Приватен фонд</b>	<b>212</b>
<b>3.3.3. Улогата на друштвата за управување со инвестициони фондови</b>	<b>215</b>
<b>3.3.4. Неискористени можности за формирање на инвестициони фондови</b>	<b>217</b>
<b>3.3.5. Последиците од нефункционирањето на инвестиционите фондови врз развојот на пазарот на капитал</b>	<b>219</b>
<b>3.4. Пензиски фондови</b>	<b>222</b>
<b>3.5. Осигурителни друштва</b>	<b>226</b>

4. Влијанието на побарувачката за хартии од вредност на пазарот на капитал-----	231
5. Регулација на работата на финансиските институции-----	233

### ТРЕТ ДЕЛ

#### АМБИЕНТОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ И ДРУГИ ПРИЧИНИ ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОТО НИВО НА ЕМИСИИ НА АКЦИИ И ОБВРЗНИЦИ

1. Стопанските движења во светот до 2007 година поволни за подем-----	240
2. Влијанието на макроекономската политика на стабилизација во Република Македонија-----	243
2.1. Политиката на стабилизација- макроекономска рамнотежа на сметка на развојот -----	244
2.2. Изостанувањето на растот како последица на недоволните инвестиции-----	249
3. Значењето на институциите во создавањето амбиент за инвестирање---	253
4. Неконсеквентност на пазарниот систем во земјата во изнудувањето одговорност за развојот-----	263
5. Немотивираност и неприсиленост на менаџерите на акционерските друштва и немоќни акционери -----	269
5.1. Привилегираните услови за стопанисување се контрапродуктивни за развојот-----	270
5.2. Практика на премолчна стратегија на опстојување како највисок дострел во транзициски услови-----	277
5.3. Недоволна конкуренција за да се изнуди стратешко управување со растот и избор меѓу земањето кредит и емисијата на долгорочни хартии од вредност за остварување на развојните цели на друштвата-----	279
6. Недоволно едуцирани менаџерски кадри-----	280
7. Недоволно искуство во емисија на долгорочни хартии од вредност и нивна реализација -----	284

### ЧЕТВРТИ ДЕЛ

#### МОЖНОСТИ ЗА ПРЕСВРТ ВО РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО МАКЕДОНИЈА

1. Потребата за развој на пазарот на капитал-----	294
1.1. Интересите на населението- основа на понудата на средства-----	295

1.2. Интересите на претпријатијата-----	297
1.3. Интересите на владите на национално и локално ниво-----	301
2. Можности за пресврт во инвестирањето и емитирањето на акции и обврзници-----	308
2.1. Промената на макроекономската политика на стабилизација----	309
2.2. Подобрувањето на амбиентот за инвестиции-----	314
3. Натamoшен развој на берзата за долгорочни хартии од вредност, со акцент на нејзината сигурност и ефикасност-----	317
3.1. Збогатувањето на инструментите на пазарот на капитал- израз на интересот на инвеститорите-----	321
3.2. Развојот на инвестиционите фондови и другите инвестициски претпријатија-----	322
4. Оспособување на кадри за работење со долгорочни хартии од вредност--	325
5. Изградување на адекватни и точни финансиски информации-----	329
<b>ЗАКЛУЧНО РАЗГЛЕДУВАЊЕ-----</b>	<b>336</b>
<b>ПРЕПОРАКИ-----</b>	<b>354</b>
<b>КОРИСТЕНА И ПОШИРОКА ЛИТЕРАТУРА-----</b>	<b>358</b>